

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---|--|--|--|--|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | СОВРЕМЕНИ ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА - ОД ИДЕА ДО НАУЧЕН ТРУД | | | | | | | |
| 2. | Код | ОМ-И-39 | | | | | | | |
| 3. | Студиска програма | Општа медицина | | | | | | | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | УКИМ-Медицински факултет Катедра за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика | | | | | | | |
| 5. | Степен на образование (прв односно втор циклус) | Интегриран циклус | | | | | | | |
| 6. | Академска година/семестар | Третта/VI | 7. | Број на ЕКТС кредити | 1 | | | | |
| 8. | Наставник | Проф. др. Весна Велиќ Стефановска | | | | | | | |
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | положен испит од Биостатистика со медицинска информатика и потпис од предметот Епидемиологија | | | | | | | |
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> Изучување на современи ново-дизајнирани методи на епидемиолошки истражувања Укажување на начините за нивна примена во научно истражувачката работа Стекнување на знаење и вештини за креирање на научен труд | | | | | | | | |
| 11. | Содржина на предметната програма: <p>Теоретска настава:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вовед во курсот - генерални принципи и клучни елементи на ново дизајнираните методи во современите епидемиолошки истражувања Метод на втора генерација на епидемиолошки истражувања Метод на трета генерација на епидемиолошки истражувања РАР метода за брза проценка и реакција ПАР метода Методи за заголемување на репрезентативноста на примерокот <p>Практична настава:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вежба 1 - аплицирање на втора генерација на епидемиолошки истражувања Вежба 2 - аплицирање на трета генерација на епидемиолошки истражувања Вежба 3 - аплицирање на РАР методата во пракса Вежба 4 - аплицирање на ПАР метода во пракса Вежба 5 - зголемување на репрезентативноста на примерокот Семинарска работа: примена на современи епидемиолошки истражувања во креирање на научен труд | | | | | | | | |
| 12. | Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа | | | | | | | | |
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 30 часови | | | | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14. | Распределба на расложивото време | | 15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење | |
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања-теоретска настава | 5 часови |
| | | 15.2 | Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа | Вежби 8 часови Семинар 2 часови |
| 16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | часови |
| | | 16.2 | Самостојни задачи | часови |
| | | 16.3 | Домашно учење | 15 часови |
| 17. | Начин на оценување | | | |
| | 17.1 Завршен испит | | Усмен дел | бодови мин - макс 15 - 25 |
| | 17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | | Семинарска работа | бодови мин - макс 25 - 35 |
| | 17.3 Активно учество | | Теоретска настава Практична настава | мин - макс бодови 10 - 20 бодови 10 - 20 |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 59 бода | | 5 (пет) Ф |
| | | од 60 до 68 бода | | 6 (шест) Е |
| | | од 69 до 76 бода | | 7 (седум) Д |
| | | од 77 до 84 бода | | 8 (осум) Ц |
| | | од 85 до 92 бода | | 9 (девет) Б |
| | | од 93 до 100 бода | | 10 (десет) А |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | <p>Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p> | | |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски | | |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата | | |
| 22. | Литература | | | |
| | 22.1 | Задолжителна литература | | |

| | P.бр | Автор | Наслов | Издавач | Година |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | 1 | Џејмс Ф. Џекел, Дејвид Л. Кац, Џоан Џ. Елмор, Доротеа М. Џ. Вајлд | Епидемиологија, биостатистика и превентивна медицина | Табернакул | 2010 |
| | 2 | World Health Organization | Rapid Assessment and Response Technical Guide | WHO | 2003 |
| | 3 | World Health Organization | The Rapid Assessment and Response Guide on Injecting Drug Use (IDU-RAR) (Version 5) | WHO | 1998 |
| | 4 | World Health Organization | The Rapid Assessment and Response Guide on Psychoactive Substance Use and Sexual Risk Behaviour (SEX - RAR). | WHO | 2001 |